



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата в одделни издавања број 101-11 за огласи 101-11
1-30 1-931

Среда, 6 јануари 1960.

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. XVI

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дин., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 23-019, 23-417 и 23-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-613.

1.

Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот закон, во врска со членот 35 од Основниот закон за новинските претпријатија и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56) и членот 2 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53 и 47/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НОВИНСКАТА УСТАНОВА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА“

Член 1

Во Уредбата за новинската установа „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/57) членот 3 се менува и гласи:

„Задачата на „Службен лист на ФНРЈ“ е:

1) издавање на „Службен лист на ФНРЈ“ на српски, хрватски, словенечки и македонски јазик, издавање на додатците на „Службен лист на ФНРЈ“, на публикациите: „Меѓународни уговори и други споразуми“ и „Одликотања и помиловања“, како и на други службени публикации на Сојузната народна скупштина, Сојузниот извршен совет и другите сојузни органи;

2) издавање на збирки и зборници на сојузни закони и други прописи, по потреба со пократки објасненија за нивната примена;

3) издавање на службени прирачници;

4) издавање на збирки на судски одлуки;

5) издавање на нацрти и предлози на закони и на други сојузни прописи, како и на извештаи за потребите на Сојузната народна скупштина, Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата;

6) издавање на стенографските белешки на Сојузната народна скупштина;

7) издавање на службени обрасци што ги пропишуваат сојузни органи и самостојните установи над кои вршат надзор сојузни органи;

8) издавање на службени публикации на самостојните установи над кои вршат надзор сојузни органи.

„Службен лист на ФНРЈ“ може, во согласност со секретарот за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет, да издава и службени листови и публикации на други органи и установи.“

Член 2

По членот 3 се додава нов член 3а, кој гласи: „Сојузните органи и самостојните установи над кои вршат надзор сојузни органи, ги издаваат преку „Службен лист на ФНРЈ“ службените обрасци што тие ги пропишуваат, освен ако е со прописот со кој е утврден образецот определено да можат да ги издаваат нив и други установи односно организации.“

Сојузните органи и самостојните установи над кои вршат надзор сојузни органи, ги издаваат преку „Службен лист на ФНРЈ“ своите службени публикации,

ако со посебни сојузни прописи за издавање на такви публикации не се овластени други установи или организации, или ако тие самите не ги издаваат нив.“

Член 3

Членот 4 се менува и гласи: „Службен лист на ФНРЈ“ има посебен финансиски план.“

Член 4

Во членот 9 став 1 точ. 2 и 6 се менуваат и гласат:

„2) го утврдува предлогот на финансискиот план;

6) донесува тарифен правилник и други правилници за личните доходи на работниците и службениците.“

Член 5

Во членот 10 ставот 3 се менува и гласи: „Директорот е наредбодавец за извршување на финансискиот план на „Службен лист на ФНРЈ“.“

Член 6

Во членот 12 став 1 точката 2 се менува и гласи: „2) одредби за составувањето на финансискиот план, на завршната сметка и на тарифниот правилник на „Службен лист на ФНРЈ“.“

Член 7

Членот 13 се менува и гласи: „Приходите и расходите на „Службен лист на ФНРЈ“ се искажуваат во финансискиот план според елементите по кои се врши распределба на вкупниот приход според одредбите на оваа уредба.“

Член 8

Членот 16 се менува и гласи: „Од вкупниот приход се подмируваат трошоците на работењето направени за неговото остварување и данокот на промет на производите и услугите што подлежат на плаќање на данок на промет.“

Другиот дел од приходот се дели како доход со завршната сметка на лични доходи на работниците и службениците, на фондовите на „Службен лист на ФНРЈ“ и на сојузниот буџет.

Како трошоци на работењето се подразбираат: материјалните трошоци, амортизацијата на вредноста на основните средства, интересот на фондот на основните средства, интересот на фондот на обртните средства и земјарината, како и други придонеси, членарини и слични издатоци што се плаќаат како трошоци на работењето врз основа на прописите донесени од страна на сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите за стопанските организации.

Како лични доходи се подразбираат: личните доходи на работниците и службениците според тарифниот став и другите основи утврдени со тарифниот правилник.

Од делот на доходот кој останува по издвојувањето на личните доходи на работниците и службениците — 50% им припаѓаат на фондовите на „Службен лист на ФНРЈ“, а 50% на сојузниот буџет.

Пред одобрувањето на завршната сметка доходот може да се користи само за лични доходи на работниците и службениците и за обртни средства на „Службен лист на ФНРЈ“, според прописите што важат за новинските претпријатија и установи во поглед на употребата на чистиот приход во текот на годината.“

Член 9

Членот 17 се менува и гласи:

„Амортизацијата на основните средства, интересот на фондот на основните средства, интересот на фондот на обртните средства и земјарината „Службен лист на ФНРЈ“ ги пресметува по нормите што важат за новинските претпријатија, а нивната уплата ја врши во сроковите и на начинот предвиден со прописите што важат за овие претпријатија.“

Член 10

Членот 18 се менува и гласи:

„Личните доходи на работниците и службениците на „Службен лист на ФНРЈ“ се пресметуваат по време односно по ефект, според тарифните ставови и другите основи утврдени со тарифниот правилник што го донесува управниот одбор согласно со прописите за личните доходи што важат за новинските претпријатија.“

Член 11

Членот 28 се менува и гласи:

„Службен лист на ФНРЈ“ ли има следните фондови:

- 1) фонд на основните средства,
- 2) фонд на обртните средства,
- 3) резервен фонд,
- 4) фонд на заедничката потрошувачка.“

Член 12

Чл. 19 до 26, 33, 35, 36 и 37 се бришат.

Член 13

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1960 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 277
27 октомври 1959 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

2.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување на највисоките продажни цени на јагленот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН ШТО МОЖАТ ДА ГИ ФОРМИРААТ СЛОБОДНО ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ

1. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 на Одлуката за определување на највисоките продажни цени на јагленот, следните рудници на јаглен можат да ги формираат слободно продажните цени на јагленот:

- 1) рудниците на мрк јаглен:
Рудник мрког угља „Абид Лолиќ“, Била;
Арангеловачки рудници мрког угља, Арангеловац;
Рудник рјавета премога, Сеново;
Рудници мрког угља, Сиверик;
- 2) рудниците на лигнит:
Крижевачки угљенокопи, Војаковачки Клоштар.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 6183/1
30 декември 1959 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот
промет,
Марјан Бредецел, с. р.

3.

Врз основа на точ. 4, 6 и 8 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 28/58 и 39/58), во врска со точката 2 од Одлуката за престанок на важењето на највисоките продажни цени за експлозивот за потребите на рударството и градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во списокот на производите на кои се однесува евиденцијата и контролата на цените, кој е составен дел од Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58, 30/58, 49/58, 2/59 и 30/59) во гранката 120 по текстот под 11 се додава нов текст под 12, кој гласи:

„12) експлозив за потребите на рударството и градежништвото“.

2. Фуснотата кон текстот под 12, која се додава на крајот од списокот споменат во претходната точка на ова упатство, гласи:

„*Како покачување на цените за овие производи во смисла на точ. 1 и 3 од Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи не се смета формирањето на цените до вклучиво следните цени:

	Дин./кг во папирна во сандаци амбалажа	
Камнитит I	235	210
Камнитит II	215	190
Амонал	250	220
Амонал специјален	260	246
Метан камнитит	215	—
Метан камнитит специјален	250	—

Овие цени важат како продажни цени на производителот франко натоварено во вагон, брод или шлеп натоварна станица најблиска до местото на производителот.“

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од денот на почетокот на применувањето на Одлуката за престанок на важењето на највисоките продажни цени за експлозивот за потребите на рударството и градежништвото.

Бр. 6113/1
22 декември 1959 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот
промет,
Марјан Бредецел, с. р.

4.

Врз основа на членот 184 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА
ДРЖАВНАТА УПРАВА**

Член 1

Во Правилникот за оценување на службениците на органите на државната управа („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/58) во членот 1 ставот 2 се менува и гласи:

„На службениците на Државниот секретаријат за надворешни работи се применува посебен правилник за оценување.”

Член 2

Во членот 34 став 2 се бришат зборовите: „освен за оценката: „особено се истакнува“,“.
Во истиот член ставот 4 се брише.

Член 3

Членот 36 се менува и гласи:

„Податоците за извршеното оценување му се доставуваат на органот надлежен за работите на општата управа, според образецот на извештајот што е составен дел од овој правилник.

Податоците му се доставуваат, и тоа:

1) на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на општата управа — за службениците на органите на управата на општинските народни одбори;

2) на секретаријатот на републичкиот извршен совет за општа управа — за службениците на органите на управата на околинските народни одбори и за службениците на републичките органи;

3) на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа — за службениците на сојузните органи.

За службениците на Државниот секретаријат за работите на народната одбрана односно на единиците и установите на Југословенската народна армија податоците ѝ се доставуваат на Персоналната управа на Југословенската народна армија.”

Член 4

Чл. 37 и 38 се бришат.

Член 5

Во членот 39 ставот 3 се брише.

Во истиот член досегашниот став 4 станува став 3.

Член 6

Оценката „задоволува” што им е дадена на службениците за 1958 година, се смета како оценката „добар”.

Во персоналниот лист на службеникот ќе се изврши оваа исправка на оценката, со заверка од раководителот на персоналната служба.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

Бр. 19854/1
30 декември 1959 година
Белград

Секретар
за општа управа,
Војо Биљановиќ, с. р.

**ИЗМЕНИ НА УПИТНИКОТ, УПАТСТВОТО И
ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОТПЕЧАТЕНИ
КОН ПРАВИЛНИКОТ**

Во Упитникот за оценување на службеник на органот на државната управа, кој е составен дел од Правилникот за оценување на службениците на органите на државната управа се брише текстот: „Одлука на проширената комисија за оценување (член 38 од правилникот), Општата оценка, Претседател на Комисијата, (потпис на службеникот)“.

Во Упатството за пополнување на упитникот точката 2 се менува и гласи:

„2. Податоците во рубриците од оделот II се даваат на тој начин што во соодветните колони (А, Б, В, Г) се става знак „Х“.

„А“ значи дека службеникот му одговара во потполност на описот даден од левата страна и дека според тој критериум ја заслужува оценката „особено се истакнува“.

„Б“ значи дека службеникот е таков што за него да важи описот од левата страна само делумно, но дека сепак се истакнува во однос на добрите службеници.

„В“ значи дека службеникот е од квалитет над просечен и дека успешно ги извршува задачите и ги врши работите на своето звање односно работно место.

„Г“ означува просечност и важи за оние службеници што според односниот критериум се просечни т. е. што задоволуваат.

Ако е службеникот по своите квалитети таков што да не доаѓа предвид за добивање ни една позитивна оценка, упитникот останува непополнет, туку само на третата страна од упитникот се запишува одлуката на комисијата за оценување во поглед на општата оценка.

Ако е службеникот по своите квалитети таков што да не доаѓа предвид само „А“ односно само „Б“, односно само „В“ или „Г“, туку средната оценка меѓу „А“ и „Б“, односно „В“ и „Г“ или „В“ и „Г“ или „Г“ и неповолната оценка, тогаш знакот „Х“ се става преку линијата што ја дели колоната „А“ од колоната „Б“, колоната „Б“ од „В“, „В“ од „Г“ или на десната линија на колоната „Г“.

**Образец на извештајот
(член 36 од правилникот)**

(Орган што го доставува извештајот)

(Орган на кој му се доставува извештајот)

Се доставува следниот извештај за оценувањето на службениците за _____ година

Вкупниот број на службениците што подлежат на оценување изнесува _____

Бројот на службениците што не се оценуваат (член 3 од правилникот) изнесува _____

Бројот на службениците што не се оценети (член 4 од правилникот) изнесува _____

Податоци за оценувањето:

Службеници	О Ц Е Н К И				
	Не задоволува	Задоволува	Добар	Се истакнува	Особено се истакнува
канцеларски					
сметководствени					
управни и други стручни службеници					

(потпис на старешината на органот)

5.

Врз основа на членот 11 оддел III точка 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи во смисла на членот 3 став 2 од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЛОВИДБАТА ВО ПРЕДЕЛОТ НА 'РТОТ МАРЛЕРА

1. Со цел за осигурување на безбедноста на пловидбата, се забранува пловидбата во крајбрежното море на ФНРЈ во пределот на 'Ртот Марлера на отстајание помало од 1 наутичка милја од светилникот Марлера.

2. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за поморски прекршок заповедникот на брод односно друго одговорно лице што со брод или друг пловен објект ќе уплови во забранетата зона

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-2202/1
25 декември 1959 година
Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Пеко Дапчевиќ, с. р.

6.

Врз основа на членот 28 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

1. Новата плата на службениците определена со Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59) се внесува во секое поединечно решение за платата и се заверува со потпис на надлежниот старешина.

На пример, ако е во прашање службеник од X платен разред чија основна плата за декември 1959 година изнесува 16.200 динари, во решението за платата се внесува следната забелешка:

„Новата основна плата од 1 јануари 1960 година изнесува 18.500 динари.

(потпис на надлежниот старешина)“.

2. Посебните додатоци определени со поединечни решенија во месечен износ до 8.000 динари заклучно, се зголемуваат за 10%. Посебните додатоци определени со поединечни решенија во месечен износ поголем од 8.000 динари, се зголемуваат само за 800 динари.

Како основица за определување на зголемувањето за 10% на посебните додатоци и на надоместоците за ненормирано работно време, ќе служат фиксните нето износи што биле определени според платата пред 1 октомври 1958 година, со-

образно кон Упатството за спроведување на Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници и на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/58 и 51/58).

Пример: Посебните додатоци исплатени за декември 1959 година во износи од 4.000, 7.000, 8.000, 10.000 и 14.000 динари се зголемуваат од 1 јануари 1960 година, и тоа:

додаток од динари	на динари
4.000 — за 10%, или 400 динари	— 4.400
7.000 — „ 10% „ 700 „	— 7.700
8.000 — „ 10% „ 800 „	— 8.800
10.000 — „ „ 800 „	— 10.800
14.000 — „ „ 800 „	— 14.800

Ако службеникот покрај основната плата прима и посебен додаток, во забелешката што се внесува во решението за платата треба да се назначи и износот на посебниот додаток кој на службеникот му припаѓа од 1 јануари 1960 година.

3. Новата плата на техничкиот персонал и на помошните службеници (плата според годините на службата, надоместок за ненормирано работно време, посебен додаток, посебен додаток за репрезентација) определена со Уредбата за измени на Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/59) се внесува во постојното решение за платата и се заверува со потпис на надлежниот старешина, на начинот како што е пропишано во точката 1 на ова упатство.

Прв пример: Во постојното решение за платата на возач на моторно возило од Ц категорија, со трето покачување на платата според годините на службата, кој за декември 1959 година примил 13.800 динари плата со покачувања и 4.000 динари надоместок за ненормирано работно време, се внесува следната забелешка за зголемената нова плата со покачувањата и за надоместокот:

„Новата плата од 1 јануари 1960 година изнесува, и тоа:	
плата со трето покачување	15 200 динари
надоместок за ненормирано работно време	4 400 динари.

(потпис на надлежниот старешина)“.

Втор пример: Во постојното решение за платата на помошен службеник што за декември 1959 година примил 10.000 динари плата со покачувања според годините на службата и посебен додаток од 1.000 динари, се внесува следната забелешка за зголемената плата со покачувањата и за посебниот додаток:

„Новата плата од 1 јануари 1960 година изнесува, и тоа:	
плата со трето покачување	11 500 динари
посебен додаток	1 100 динари

(потпис на надлежниот старешина)“.

4. Според членот 22 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59) платите на службениците на самостојните установи што според членот 374 од Законот за јавните службеници се определени со посебни правилници, според работното место, се зголемуваат за 10%. Во врска со тоа, во правилниците треба да се внесе следната забелешка:

„Платите предвидени со овој правилник се зголемуваат од 1 јануари 1960 година за 10% — член 22 од Законот за измени и дополненија на Зако-

нот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59).

(потпис на старешината на установата)“.

Новата плата се внесува во постојните решенија за платата на начинот како што е предвидено во точката 1 од ова упатство.

5. Решенијата дополнети според претходните одредби не се доставуваат на оценување на законитоста.

6. На службениците што вршат функции на професор и декан на факултет, проректор и ректор на универзитет, како и други соодветни функции во високи школи и уметнички академии, ќе им се исплатуваат досегашните положајни плати според положајот, додека републичкиот извршен совет не донесе прописи за посебните додатоци во смисла на членот 11 од Законот за измени и дополнења на Законот за јавните службеници.

7. Од вкупното зголемување на платите на службениците, на техничкиот персонал и на помошните службеници, дел од 65% отпаѓа на зголемување на станарината. Делот што отпаѓа на зголемување на станарината се утврдува поединечно на тој начин што од зголемувањето на платата од 1 јануари 1960 година според платата за декември 1959 година се пресметуваат 65%.

Делот на зголемувањето на платата поради зголемувањето на станарината ќе се исплатува според одредбите на Уредбата за исплата на надоместокот за зголемувањето на станарината („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/59) и прописите донесени врз основа на неа.

За исплатата на другиот дел од зголемувањето на платата од 35% не постои никакво ограничување.

8. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-19871/1
30 декември 1959 година
Белград

Секретар
за општа управа,
Војо Биљановиќ, с. р.

7.

Врз основа на членот 4 став 4 од Уредбата за посебниот додаток за санитарните инспектори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/59 и 45/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, Сојузниот завод за социјално осигурување пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ИМААТ ВИ- СОКА МЕДИЦИНСКА СПРЕМА

Член 1

Посебниот додаток за службениците на Сојузниот завод за социјално осигурување што имаат висока медицинска спрема (лекари, стоматолози и фармацевти) се определува во границите утврдени со овој правилник.

Член 2

На службениците на Сојузниот завод за социјално осигурување што имаат висока медицинска спрема им се определува височината на посебниот додаток, и тоа: на службениците на положајот на самостоен здравствен советник — од 15% до 25%, а на другите службеници со висока медицинска спрема — од 15% до 20% од основната и положајната плата.

Член 3

Поединечно решение за определување на посебниот додаток донесува директорот на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Со решението од претходниот став посебниот додаток се определува во фиксен месечен износ во границите на процентот утврден во членот 2 на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 февруари 1959 година.

Бр. 01-13001/1
23 септември 1959 година
Белград

Извршен одбор на Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.

Претседател,
Мара Нацева, с. р.

8.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58 и 1/59), во врска со Одлуката за рамките за утврдување на положајните плати на службениците на сојузните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/59), Управниот одбор на Стручното здружение на водоводите и канализациите на Југославија пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ- КОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОДОВОДИТЕ И КАНАЛИЗА- ЦИИТЕ НА ФНРЈ

Член 1

Во Правилникот за службениците на Стручното здружение на водоводите и канализациите на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/58) членот 7 се менува и гласи:

„Положајна плата имаат сите службеници на здружението распоредени во платни разреди.

За одделни положаји односно работни места во здружението се утврдуваат положајните плати, и тоа:

	До динари месечно
1) за секретарот на здружението — —	17.000
2) за раководните места што му одговараат на положајот на началник на одделение — — — — —	15.000
3) за раководните места што му одговараат на положајот на шеф на самостоен стручен отсек — — — — —	14.000
4) за работните места на референт —	10.000

При утврдувањето на положајната плата за одделни раководни и други работни места, се земаат предвид покрај степенот на стручноста и другите услови предвидени со актот за систематизацијата.”

Член 2

Членот 8 се менува и гласи:

„Положајната плата на приправниците изнесува месечно, и тоа:

	Динари
1) на приправник за звање од четврта група — — — — —	1.000
2) на приправник за звање од трета група	2.000
3) на приправник за звање од втора група	3.000
4) на приправник за звање од прва група	4.000

Положајната плата на службениците што вршат дактилографски и стенографски работи се утврдува според звањата што постојат за тие службе-

ници, со тоа што износот на положајната плата на дактилограф од Ia класа да не може да биде поголем од 4.000 динари, на стенодактилограф — од 5.000 динари, а на дебетен стенограф — од 9.000 динари месечно.”

Член 3

По членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи: „Положајната плата на службеник во звањето сметковен референт што работи исклучиво на сметководствени работи, може да се утврди до износот од 6.000 динари месечно, според степенот на самостојноста на работата на работното место на сметководствената служба.”

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 февруари 1959 година.

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен совет со својот акт ОБ бр. 8/26 од 25 декември 1959 година.

Бр. 927
28 октомври 1959 година
Белград

Претседател
на Управниот одбор на
Стручното здружение на во-
додовите и канализациите на
Југославија,
Ратомир Петровиќ, с. р.

9.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/57, 44/58 и 1/59), во врска со Одлуката за рамките за утврдување на положајните плати на службениците на сојузните органи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/59), Управниот одбор на Стручното здружение на организациите за јавна чистотија на градовите на ФНРЈ пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ- КОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТИЈА НА ГРАДОВИТЕ НА ФНРЈ

Член 1

Во Правилникот за службениците на Стручното здружение на организациите за јавна чистотија на градовите на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/58) членот 7 се менува и гласи:

„Положајна плата имаат сите службеници на здружението распоредени во платни разреди.

За одделни положајки односно работни места во здружението се утврдуваат положајните плати, и тоа:

	До динари месечно
1) за секретарот на здружението — —	17.000
2) за раководните места што му одговараат на положајот началник на одделение — — — — —	15.000
3) за раководните места што му одговараат на положајот на шеф на самостоен стручен отсек — — — — —	14.000
4) за работните места на референт —	10.000

При утврдувањето на положајната плата за одделни раководни и други работни места, се земаат предвид покрај степенот на стручноста и другите услови предвидени со актот за систематизацијата.”

Член 2

Членот 8 се менува и гласи:
„Положајната плата на приправниците изнесува месечно, и тоа:

	Динари
1) на приправник за звање од четврта група — — — — —	1.000
2) на приправник за звање од трета група	2.000
3) на приправник за звање од втора група	3.000
4) на приправник за звање од прва група	4.000

Положајната плата на службениците што вршат дактилографски и стенографски работи се утврдува според звањата што постојат за тие службеници, со тоа што износот на положајната плата на дактилограф од Ia класа да не може да биде поголем од 4.000 динари, на стенодактилограф — од 5.000 динари, а на дебетен стенограф — од 9.000 динари месечно.”

Член 3

По членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи: „Положајната плата на службеник во звањето сметковен референт што работи исклучиво на сметководствени работи, може да се утврди до износот од 6.000 динари месечно, според степенот на самостојноста на работата на работното место на сметководствената служба.”

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 февруари 1959 година.

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен совет со својот акт ОБ бр. 8/27 од 25 декември 1959 година.

Бр. 643
21 декември 1959 година
Белград

Претседател
на Управниот одбор на Стручното здружение на организациите за јавна чистотија на градовите на ФНРЈ,
Љубодраг Лазаревиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството, објавен во „Службен лист на ФНРЈ”, бр. 31/59, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ КУПУ- ВАЊЕТО НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ШУМАРСТВОТО

Во Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот, кој е составен дел од Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството, во врстата VI — Тракторски расфрлувачи на арско губре, група 3 наместо: „3) Расфрлувач на арско губре ПЦ-76/а... 250“ треба да стои: „3) Расфрлувач на арско губре РС-76/а... 250“.

Во врстата X — Штркалки и запрашувачи за заштита на растенијата, група 4 наместо: „4) Приклучна тракторска штркалка носена, со резервоар од 200 до 400 л МТ-300, Т-200, Т-400, ТЕ-200, ТЕ-300 и ТЕ-400... 90“ треба да стои: „4) Приклучна трактор-

ска штркалка носена, со резервоар од 200 до 400 л МТ-300, Т-200, Т-400, ТФ-200, ТФ-300 и ТФ-400... 90“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, Белград, 28 декември 1959 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за водењето на евиденција и катастар на истражните простори и експлоатационите полиња, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА И КАТАСТАР НА ИСТРАЖНИТЕ ПРОСТОРИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ ПОЛИЊА

Во членот 17 став 2 наместо: „членот 11“ треба да стои: „членот 14“.

Во образецот II под ознаката на форматот (297 × 420) наместо: „Страна...“ треба да стои: „Лист бр. ...“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, Белград, 26 декември 1959 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за приведување кон култура на земјиштата оштетени со рударски работи, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59, се поткраднала долу наведената грешка, те се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИВЕДУВАЊЕ КОН КУЛТУРА НА ЗЕМЈИШТАТА ОШТЕТЕНИ СО РУДАРСКИ РАБОТИ

Во точката 8 став 2 наместо зборовите: „кон површината“ треба да стои: „на површината“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, Белград, 26 декември 1959 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за постапките за збогатување и облагородување на минерални сировини што се сметаат како експлоатација, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/59, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЗБОГАТУВАЊЕ И ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Во точката 3 став 2 под 3 наместо: „палетизирањето“ треба да стои: „пелетизирањето“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, Белград, 26 декември 1959 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 53 од 26 декември 1959 година објавува:

Одлука за доделување новогодишни награди на службениците и работниците на републичките државни органи и установи што вршат јавна служба;

Наредба за планот за одбрана од поплава во 1960 година;

Решение за ставање под заштита на државата на мешовитата состојка од ела (*Abies pectinata*), бука (*Fagus sylvatica*), тиса (*Taxus baccata*), мечкина леска (*Corylus solurna*) и црн јасен (*Fraxinus ornus*) на планината Малиник;

Решение за ставање под заштита на државата на стеблото од платан (*Platanus orientalis*) во Призрен, на брегот од реката Призренска Бистрица на местото наречено „Мараш“;

Решение за ставање под заштита на државата на стеблото од јасика (*Populus tremula*), локално наречена „Топола“ во селото Вајчина, на местото наречено „Пљепа“ кај Подуево;

Решение за ставање под заштита на државата на стеблото од бел јасен (*Fraxinus excelsior*) недалеку од Моравик, од левата страна на т. н. „Филипов пут“ на Моравик—Јамен;

Решение за ставање под заштита на државата на старата црница (*Morus alba*) во Смедерево, позната под името „Караорѓев дуд“;

Решение за ставање под заштита на државата на стеблото од топола (*Populus nigra*) на брегот од Горњопаланачка ада, на рибарската населба наречена „Тиквара“;

Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за определување објектите и работите чии инвестициони програми ќе ги одобрува Извршниот совет.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 52 од 16 декември 1959 година објавуваат:

Закон за сместувањето на деца во други семејства;

Закон за настојниците на згради;

Одлука за доделување новогодишни награди на службениците и работниците на републичките државни органи и установи што вршат јавна служба;

Наредба за ловостојот на гири и за големината на окото од вреката на крајбрежните повлечни мрежи за лов на гири;

Наредба за измена на Наредбата за големината на економски важните риби, ракови, школки и сунѓери под која не смеат да се ловат ниту да се пуштаат во промет;

Покана за поднесување даночни пријави за 1960 година на даночните обврзници на кои основцијата им се определува однапред (паушалисти).

Во бројот 53 од 19 декември 1959 година објавуваат:

Одлука за постојана државна помош;

Одлука за овластување на Извршниот совет на Саборот за донесување решенија за доделување постојана државна помош;

Уредба за Републичката комисија за верски прашања;

Уредба за организацијата и работата на Заводот за статистика на НР Хрватска;

Уредба за определување републички матични управни органи за прашања на стручно оспособување на кадрите;

Упатство за начинот на објавување на извештаите и програмите на публикациици на издавачките претпријатија и издавачките установи.

УРАДНИ ЛИСТ ЛЈУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Лјудске Републике Словеније“ во бројот 38 од 3 декември 1959 година објавува:

Закон за здравственото осигурување на земјоделските производители;

Закон за настојниците на згради;
Закон за работните односи на куќните помошнички и негователки;
Закон за прекршоците против јавниот ред и мир;
Закон за прогласување на Први ноември за празник;
Закон за Вишата техничка школа во Марибор;
Одлука за избор на членови на Извршниот совет на Народното собрание на НР Словенија;
Одлука за определување преставници на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Словенија во органите на Трговската комора за НР Словенија;
Одлука за определување претставници на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Словенија во органите на Селскостопанско-шумарската комора на НРС;
Уредба за измени на Уредбата за фондот на НР Словенија за унапредување на издавачката дејност;

Одлука за посебните додатоци за ветеринарните службеници во ветеринарни установи;

Одлука за доделување новогодишни награди на службениците и работниците на републичките државни органи и установи;

Решение за именување помошник секретар во Секретаријатот на Извршниот совет за индустрија и занаетчиство;

Решение за разрешување и именување директор на Заводот „Радиотелевизија“ Љубљана.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 40 од 15 декември 1959 година објавува:

Наредба за местата вон седиштата на околиските народни одбори во кои пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето, престојот и промената на станот е задолжително;

Правилник за организацијата и работата на Заводот за статистика на НР Македонија;

Исправка на Одлуката за уписот во училиштата за ученици во стопанството на лица што не завршиле основно училиште.

Во бројот 41 од 23 декември 1959 година објавува:

Одлука за разрешување и избор на судии;
Препорака за подобрување на хигиенско-техничката заштита во стопанските организации;

Уредба за организацијата и работата на Државниот секретаријат за внатрешни работи;

Уредба за организацијата и работата на Државниот секретаријат за правосудна управа;

Уредба за организацијата и работата на Советот за просвета на Народна Република Македонија.

Во бројот 42 од 26 декември 1959 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Советот за култура на Народна Република Македонија;

Уредба за организацијата и работата на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ;

Уредба за организацијата и работата на Советот за народно здравје на Народна Република Македонија;

Правилник за календарот на учебната година на училиштата.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 32 од 15 декември 1959 година објавува:

Одлука за доделување новогодишни награди на службениците и работниците на републичките органи и установи што вршат јавна служба;

Одлука за одобрување на завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народниот одбор на околицата Иванград за 1957 година;

Одлука за одобрување на завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народниот одбор на околицата Никшиќ за 1957 година;

Одлука за одобрување на завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народниот одбор на околицата Цетиње за 1957 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
1. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за новинската установа „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — — — — —	1
2. Наредба за определување на рудниците на јаглен што можат да ги формираат слободно продажните цени на јагленот — —	2
3. Упатство за дополненија на Упатството за спроведување на Одлуката за евиденција и контрола на цените на определени производи — — — — —	2
4. Правилник за измени на Правилникот за оценување на службениците на органите на државната управа — — — — —	3
5. Наредба за ограничување на пловидбата во предлог на Ргот Марлера — — — — —	4
6. Упатство за спроведување на Законот за измени и дополненија на Законот за јавните олужбеници и на Уредбата за измени на Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници — —	4
7. Правилник за определување на посебниот додаток за службениците на Сојузниот завод за социјално осигурување што имаат висока медицинска спрема — — — — —	5
8. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за службениците на Стручното здружение на водоводите и канализациите на ФНРЈ — — — — —	5
9. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за службениците на Стручното здружение на организациите за јавна чистотија на градовите на ФНРЈ — — —	6
Исправка на Одлуката за давање регрес при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство и шумарството — — — — —	6
Исправка на Правилникот за водењето на евиденција и катастар на истражните простори и експлоатационите полиња — —	7
Исправка на Наредбата за приведување кон култура на земјиштата оштетени со рударски работи — — — — —	7
Исправка на Упатството за постапките за збогатување и облагородување на минерални сировини што се сметаат како експлоатација — — — — —	7

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка 9. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград